

ЗАКОН ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ¹

(Пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува системот на плати, надоместоци на плата, други надоместоци и примања на судиите.

Член 2

(1) Судијата има право на плата соодветна на значењето и угледот на судската функција што ја врши, тежината на работата и неговата одговорност.

(2) Платата на судиите утврдена според одредбите на овој закон, не може да биде намалена со закон или одлука на државен орган.

(3) Платата на судијата може да се намали само при утврдена дисциплинска одговорност согласно со закон.

Член 3

(1) Средствата за плата, другите надоместоци и примања на судиите утврдени со овој закон се обезбедуваат од Судскиот буџет на Република Македонија.

(2) Платите на судиите се пресметуваат во бруто износ, а се исплатуваат во нето паричен износ еднаш месечно во тековниот месец за претходниот месец, а најдоцна до 15 во тековниот месец.

II. ПЛАТА

Член 4

Висината на платата на судијата се утврдува во зависност од:

- видот на судот,
- специјализираниот судски оддел (видот на предмети по кои постапува),
- внатрешните должности во судот (претседател на: суд, оддел, одделение и совет),
- судскиот стаж,
- научно-стручните звања и специјализацијата и
- постигнатите резултати во вршењето на судската функција.

Член 5

(1) Платата се пресметува на начин што се множи основницата со коефициентот за утврдување на платата.

(2) Основницата за пресметување на платата на судиите е основницата за

¹ Овој закон е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 110 од 14 септември 2007 година.

Измени и дополнувања на законот се објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, број 161 од 24 декември 2008 година, број 153 од 23 декември 2009 година, број 67 од 14 мај 2010 година, број 97 од 20 јули 2010 година и број 135 од 03.10.2011 година.

Со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.237/09 од 28.04.2010 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 67/10 укинат е член 20 од законот.

Измените и дополнувањата се составен дел од овој пречистен текст.

пресметување на платата за избрани и именувани лица утврдена со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.

Член 5-а

Основицата утврдена согласно со членот 5 став (2) од овој закон е во износ од 25.726 денари и ќе се применува заклучно со декември 2010 година.

Член 6

(1) Платите на судиите се распоредени во шест групи изразени во коефициенти.

(2) Распоредувањето на платите се врши според видот на судот во кој судијата работи, и тоа:

- првата група ги опфаќа судиите и претседателите на судовите со основна надлежност,

- втората група ги опфаќа судиите и претседателите на судови со проширена надлежност,

- третата група ги опфаќа судиите и претседателите на апелационите судови и судиите во специјализираното судско одделение во Основниот суд Скопје 1 Скопје надлежно за судење на дела од областа на организираниот криминал и корупција за целата територија на Република Македонија,

- четвртата група ги опфаќа судиите и претседателот на Управниот суд,

- петтата група ги опфаќа судиите и претседателот на Вишиот управен суд и

- шестата група ги опфаќа судиите и претседателот на Врховниот суд на Република Македонија.

Член 7

(1) Коефициентот за утврдување на платата на судиите изнесува од 2,8 до 3,7.

(2) Коефициентите од ставот (1) на овој член се определуваат според видот на судот во кој судијата работи, и според сложеноста на задачите и овластувањата за извршување на дополнителните работи утврдени врз основа на закон:

а) во првата група од членот 6 став (2) алинеја 1 коефициентот изнесува за:

- судија 2,8 и
- претседател на судот 3,0;

б) во втората група од членот 6 став (2) алинеја 2 коефициентот изнесува за:

- судија 2,9 и
- претседател на судот 3,2;

в) во третата група од членот 6 став (2) алинеја 3 коефициентот изнесува за:

- судија 3,2 и
- претседател на судот 3,5;

г) во четвртата група од членот 6 став (2) алинеја 4 коефициентот изнесува за:

- судија 3,3 и
- претседател на судот 3,6;

д) во петтата група од членот 6 став (2) алинеја 5 коефициентот изнесува за:

- судија 3,35 и
- претседател на судот 3,65 и

ѓ) во петтата група од членот 6 став (2) алинеја 6 коефициентот изнесува за:

- судија 3,4 и

– претседател на судот 3,7.

(3) На претседател на суд во кој има над 50 судии коефициентот на плата изнесува 3,4.

(4) На претседател на оддел и одделение, утврдениот коефициент во ставот (2) на овој член се зголемува за 0,2.

(5) На претседател на совет утврдениот коефициент во ставот (2) на овој член се зголемува за 0,1.

Член 8²

(1) Судовите кои според заклучокот за ажурност и квалитет на Врховниот суд на Република Македонија со кој е утврдено дека е совладан приливот на новите предмети примени во текот на годината и за 1/3, односно 1/2 го намалиле заостатокот на нерешени предмети од претходните години, последната месечната плата на судиите еднократно им се зголемува, како надоместок за 70%, односно 100% по добиениот извештај.

(2) На судија за кој Судскиот совет ќе утврди непостигање на очекуваните резултати во работата повеќе од осум месеца еднопруго без оправдани причини и по оцена на неговата работа, не може да му се зголеми платата согласно со ставот (1) на овој член и за тој судија ќе поведе постапка за утврдување на дисциплинска одговорност согласно со закон.

(3) Исполнувањето на условите од ставовите (1) и (2) на овој член ги утврдува Судскиот совет.

Член 9³

(1) Платата на судијата по час му се зголемува за:

– работа ноќе, работа за време на неделен одмор и работа подолго од полното работно време во висина од 35% и

– работа во деновите на празници во висина од 50%.

(2) Евиденцијата за овој вид на работа ја води претседателот на судот.

Член 10

(1) Платата на судијата се утврдува на начин што основицата се множи со утврдениот коефициент од членот (7) на овој закон, зголемена со процентот за работното искуство од ставот (2) на овој член.

(2) Работното искуство се вреднува со додаток на платата од 0,5% за секоја започната година на работен стаж, а најмногу до 20%.

III. НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА

Член 11

Судиите имаат право на надоместок на плата за отсуство поради користење на годишен одмор, дообразование, за време на боледување и други отсуства од работа во согласност со општите прописи што ги регулираат работните односи.

Член 11-а

Судија кој по потреба на службата времено е упатен да ја врши судиската функција во друг суд, има право на плата во висина на платата на судијата во тој суд,

² Член 8 е избришан со Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 153 од 23 декември 2009 година

³ Ibidem

доколку таа е поповолна за него.

IV. ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ И ПРИМАЊА

Член 12

(1) Судијата има право на надоместок на трошоците поврзани со вршење на судиската функција, и тоа:

– надоместок за патни, дневни и други трошоци за службени патувања во земјата и странство,

– надоместокот на трошоците за превоз на судија кој што живее во една, а работи во друга општина, во висина на вистинските трошоци за превоз со превозно средство од јавен сообраќај кое овозможува навремено пристигнување и заминување од работа,

– надоместок на трошоци за одвоен живот од семејството во регулирана согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија, како и надоместок за превоз за четири повратни патувања од местото каде што ја врши функцијата до местото каде што живее, во висина на автобуска карта, доколку не користи надоместок за одвоен живот,

– надоместок за закупнина на стан за судија кој има право да користи службен стан согласно со закон, доколку не може да му биде обезбеден стан. Висината на надоместокот за закупнина на стан се определува со одлука на Судскиот буџетски совет. Надоместокот за закупнина на стан не следува доколку на судијата му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен живот,

– надоместок за селидбени трошоци на судија на кој му следува право на користење на службен стан, се исплатува во висина на вистинските трошоци за превоз на покуќнината. Надоместокот за селидбени трошоци не следува доколку на судијата му се исплатува надоместок на трошоци за одвоен живот,

– во случај на смрт на судија на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ регулиран согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија,

– во случај на смрт на член на потесно семејство на судија (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) на судијата, ако живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина регулирана согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија,

– во случај на боледување подолго од шест месеца и во случај на потешки последици од елементарни непогоди, во смисла на Законот за заштита и спасување, на судијата му се исплатува помош во висина од една последна исплатена просечна месечна нето плата во судот каде што е вработен и

– надоместок за дежурство во висина според одлуката од надлежен орган.

(2) На судија на кој врз основа на официјално одобрение му е дозволено да користи службено возило за личен превоз до и од работното место не му следува надоместок за превоз.

Член 13

(1) Надоместокот на трошоците за службени патувања во земјата и во странство опфаќа:

а) надоместок за дневница за службено патување во земјата без трошоци за ноќевање во износ утврден согласно со Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија и и

б) надоместок за дневница за службено патување во странство ја определува со

одлука Судскиот буџетски совет и нејзиниот износ се исплатува:

- 50% од утврдената дневница ако се поднесе сметка за сместување, како и во случај кога сместувањето не паѓа на товар на судот и
- 20% од утврдената дневница ако трошоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на судот.

(2) Пресметката на трошоците за службено патување со дневница се одредува:

а) една дневница за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако вкупното патување трае подолго од 12 часа;

б) половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго до 8 часа и

в) трошоците за ноќевање се признаваат во полн износ според приложена сметка за хотелско сместување.

Член 14⁴

Судијата има право на парично примање во висина од една негова плата на име јубилејна награда за десет години судиски стаж, две плати за 20 години судиски стаж, односно три плати за 30 години судиски стаж.

Член 15

Судијата има право на испратнина при заминување во пензија во висина на две просечни месечни плати исплатени во стопанството на Републиката во последните три месеца

Член 16⁵

На судиите и претседателите на судовите им се обезбедува бесплатна употреба на јавен сообраќај, сувоземен или езерски, соодветно на подрачјето на кое се извршува судиската функција само во случаите на службена потреба.

Член 17

Начинот на остварување на правата од членовите 11 до 15 на овој закон ги определува Судскиот буџетски совет со одлука.

Член 18

На судија кој исполнува услови му се обезбедува и исплатува пензија во висина утврдена со закон.

Член 19

(1) Платите на судиите утврдени согласно со овој закон во периодот од 2007 до 2008 година се зголемува за по 10% годишно започнувајќи со исплата на платата за септември 2007 година.

(2) Работодавачот утврденото право на плата во 2012 година може да го зголеми за 10% започнувајќи со исплатата за септември 2012.

⁴ Член 14 е избришан со Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 153 од 23 декември 2009 година

⁵ Ibidem

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20⁶

Судскиот совет во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе донесе акт со кој ќе ја утврди постапката и критериумите за следење и оцена на работата на судиите.

Член 21

Со денот на примената на овој закон престанува да важи делот од членовите 15,16,17 и 17-6 од Законот за платата и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и други избрани и именувани лица во Републиката ("Службен весник на СРМ" број 36/90, 44/90 и "Службен весник на Република Македонија" број 11/91, 38/91, 23/97, 37/2005 и 84/2005) кој се однесува на коефициентот на претседателите на судовите и судиите.

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.

Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите „Службен весник на Република Македонија“ број 153 од 23 декември 2009 година

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2010 година, освен членовите, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 од овој закон кои ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Закон за изменување на Законот за платите на судиите „Службен весник на Република Македонија“ број 67 од 14 мај 2010 година

Закон за изменување на Законот за платите на судиите „Службен весник на Република Македонија“ број 97 од 20 јуни 2010 година – измена на чл.2 од 67/10

Член 2

Од 1 јануари 2012 година, при утврдувањето на износот на висината на основницата за пресметување на платата на судиите ќе се применува утврдениот износ за основницата за исплата на плата и временскиот период за кој таа се однесува согласно со одредбите од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.

⁶ Со Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.237/09 од 28.04.2010 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 67/10 укинат е член 20 од законот.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.